

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД
Бр. 03-581
26-11-2018 год.
СКОПЈЕ

Акционерско друштво за осигурување
ГРАВЕ
Бр. 0301-5024
26.11.2018 год.
СКОПЈЕ

Друштво за животно осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД
Бр. 0306-2192
26.11.2018 год.
СКОПЈЕ

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп

Бр. 302-1816-2
26.11.2018 год.
СКОПЈЕ

До
Министерство за финансии
на Република Македонија
ул. Даме Груев бр.12,
1000 Скопје

Предмет: Коментари во врска со предложениот Закон за данок на личен доход


Почитувани,

Во прилог доставуваме коментари на предложениот Закон за данок на личен доход од страна на друштвата за осигурување на живот.

Со почит,

Во име на:

Кроацيا Осигурување АД
Друштво за осигурување на живот,
Вилма Учета Дузлевска



АД за осигурување Винер Лајф
Виена иншуренс Груп
Дарко Дедиќ




Триглав осигурување живот АД
Александар Андоновски



АД за осигурување Граве
Зоран Стојановски



Друштво за животно осигурување
Уника Лајф АД
Александра Шкемби



УНИКА
LIFE
Друштво за животно осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



Акционерско друштво за осигурување

ГРАВЕ

Бр. 0301-5023
26.11. 2018 год.
СКОПЈЕ

Друштво за животно осигурување

УНИКА ЛАЈФ АД

Бр. 0306-2192
26.11 2018 год.
СКОПЈЕ

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ-ЖИВОТ АД



Бр. 03-5141/1
26.11 2018 год.
СКОПЈЕ

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД

Бр. 03-581
26-11-2018 год.
СКОПЈЕ

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп

Бр. 302-1816-2
26.11 2018 год.
СКОПЈЕ

До
Министерство за финансии
на Република Македонија
ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје

Предмет: Коментари во врска со предложениот Закон за данок на личен доход

Почитувани,

Во врска со предлогот на новиот Закон за данок на личен доход кој е ставен на увид на јавноста, друштвата за осигурување на живот одржаа состанок на кој се разгледуваше предложениот Закон и во врска со истиот доставуваме коментари за кои сметаме дека можат да придонесат во појаснување и подобрување на текстот на Законот и позицијата на осигурувањето на живот во даночниот систем на Република Македонија, особно од аспект на оданочувањето на личниот доход.

1. Согласно член 12 од Предлог Законот, во кој се определени Примања на кои не се плаќа данок на доход, во точка 34 е наведено дека данок на доход не се плаќа на „34) уплатена премија за животно осигурување за една календарска година, за вработени лица и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, во висина до две просечни месечни бруто плати во Република Македонија, објавени во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика.“

Понатаму, во член 69, точка 1 и точка 4 од Предлог Законот, се дефинира дека под доход од осигурување се подразбира:

„1) премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност “

„4) исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета согласно членот 12 од овој закон “

Со член 71, точка 1 и точка 4 се предвидува дека основа за пресметување на данокот на доход од осигурување претставува:

„1) износот на уплатената премија за осигурување на живот од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, над износот утврден во член 12 точка 34) од овој закон “

„4) износот на осигурената сума намален за износот на уплатените премии за осигурување на живот во случај кога премиите се уплатени од физичко лице, односно износот на осигурената сума намалена за износот на уплатените премии за осигурување на живот кои се оданочени согласно точка 1) на овој член; “

Сметаме дека вака дефинираниот начин на пресметување на данокот на доход од осигурување е нејасен и конфузен односно може да се толкува на следниот начин:

Ослободувањето наведено во член 12 се однесува на ослободување во моментот на уплата на премија за осигурување на живот од страна на правно лице за вработени лица. Одредбите од член 71 дефинираат дека осигурителната компанија, при истек на договорот за осигурување и исплата на осигурената сума за доживување ќе треба да плати данок на разликата меѓу осигурената сума и оданочените премии.

Во овој случај би се платил данок на доход од осигурување за премиите за кои не е платен данокот, односно за кои е искористено ослободувањето во моментот на уплата на премија и практично се поништува ефектот на ослободувањето и доаѓа само до одложување на оданочувањето.

Сметаме дека, доколку намерата на предлагачот на Законот е да се воведат реално ослободување на платените премии за осигурување на живот, текстот во точка 4 од членот 71 треба да гласи:

„4) износот на осигурената сума намален за износот на уплатените премии за осигурување на живот во случај кога премиите се уплатени од физичко лице, односно износот на осигурената сума намалена за износот на уплатените премии за осигурување на живот. ~~кои се оданочени согласно точка 1) на овој член;~~ “

Доколку остане постоечкиот текст, сметаме дека исклучително негативно ќе се одрази на работењето на друштвата за осигурување на живот и од аспект на развој на пазарот и дополнително даночно оптоварување на клиентите и од аспект на друштвата за осигурување на живот кои ќе се соочат со огромни оперативни проблеми и потреба од дополнителни вложувања во софтвер за евиденција и исплата на осигурени суми и персонален данок, особено имајќи го во предвид краткиот рок до предвидениот почеток на имплементација на Законот.

2. Во член 12, точка 34 е наведено дека данок на доход не се плаќа на „34) уплатена премија за животна осигурување за една календарска година, за вработени лица и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, во висина до две просечни месечни бруто плати во Република Македонија, објавени во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика.“

Сметаме дека вака определената дефиниција за премија не е соодветна од причина што во самите договори за осигурување на живот се вклучени и се плаќа премија за дополнителни осигурувања кои имаат различни карактеристики и покритија од животното осигурување.

Дополнително, не е јасно наведено дека ослободувањето се однесува за секое поединечно вработено лице, односно може да се толкува дека доколку правно лице плаќа премија за повеќе вработени лица, ослободувањето важи на целиот вкупен износ на платена премија за сите лица.

Наш предлог е точката 34 од член 12 од Законот да гласи:

„34) уплатена премија по договори за осигурување на живот ~~за животна осигурување~~ за една календарска година, по вработено лице ~~за вработени лица~~ и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, во висина до две просечни месечни бруто плати во Република Македонија, објавени во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика.“

Оваа промена би се пренела соодветно во сите членови каде што се споменуваат овие дефиниција.

3. Сметаме дека треба подобро да се дефинира поимот осигурена сума. Ова од причина што според условите за осигурување на друштвата за осигурување на живот осигурена сума е гарантираниот износ од договорот за осигурување на живот кој осигурувачот е должен да го исплати во случај да настане осигурен настан. Дополнителните припишани добивки не се дел од осигурената сума.
4. Потребно е да се дефинира статусот на постоечките договори за осигурување на живот. Со оглед на тоа дека во портфолијата на друштвата за осигурување на живот постојат долгорочни договори кои се склучени во минатите години и во тек на нивното важење доаѓа до промена на регулативата која го регулира нивното оданочување.
5. Со оглед на тоа дека дејноста на осигурување на живот е исклучително значајна за економијата на Државата и остварува битни функции – заштеда на средства за одржување на стандардот на осигурениците, финансиска поддршка во случај на смрт, болест и незгоди, како и акумулација на средства кои се пренесуваат во фискалните инструменти на Државата, а со цел развој на дејноста нашиот предлог е **даночните ослободувања наведени во член 12, точка 34 да се постават на ниво од 6 просечни бруто плати и воедно да важат и во случаите кога договорувач на осигурувањето на**

живот е и физичко лице, односно да се воведе ослободување од данокот на личен доход од осигурување за физички лица на основцата до висина од 6 просечни плати.

6. Во член 24, точка 14) е предвидена одредба според која за непризнаени расходи за даночни цели се сметаат:

„уплатена премија за животното осигурување за една календарска година, за вработени лица и за обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност, над две просечни месечни бруто плати во Република Македонија, објавени во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика “

Сметаме дека иста ваква одредба треба да се определи и во Законот за данок од добивка.


Со почит,

Во име на:

Кроациа Осигурување АД
Друштво за осигурување на живот,
Вилма Учета Дузлевска



АД за осигурување Винер Лајф
Виена иншуренс Груп
Дарко Дедиќ



Триглав осигурување живот АД
Александар Андоновски



АД за осигурување Граве
Зоран Стојановски



Друштво за животното осигурување
Уника Лајф АД
Александра Шкемби



17.
[Signature]